



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web:

www.fzo.org.mk

Дата: 24.09.2013


ИЗВЕСТУВАЊЕ

Остварена работна посета на европарламентарци со директорот на ФЗОМ и со советникот за здравство на Претседателот на Владата на Република Македонија

Директорот на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева Змејкова беше домаќин на работна посета на европарламентарците Тања Фајон и на Кнут Флекенштајн, како и на Михаел Шнатц од АСБ, Сојузно здружение од Германија, оддел за меѓународна помош. На средбата присуствуваше и Александар Митов, советник за здравство на Претседателот на Владата на Република Македонија.



Целта на работната посета беше презентирање на активностите кои ги презема германското сојузно здружението АСБ, кое има 200 подрачни канцеларии на територијата на цела Германија, како и канцеларии ширум светот. За илустрација, минатата година биле искористени 160 милиони евра за проекти кои се одвивале на Балканот, како на пример, за зајакнување на мрежа на социјални провајдери на Балканот. Македонија е следна земја со која се планира да се започне соработка и токму затоа имаше работна средба за да го слушнат мислењето на ФЗОМ за тоа како би било упатно да се соработува.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web:

www.fzo.org.mk

Директорката на ФЗОМ предложи да се земат предвид неколку теми за размислување пред следниот состанок.

- Да се достави список на здруженија на граѓани - пациенти, со кои ФЗОМ има одлична соработка, како потенцијални локални партнери за соработка за Балканската мрежа. ФЗОМ понуди помош и простор при организирање на состанок со овие здруженија на граѓани.
- Подигнување на свеста за важноста од превентивна здравствена грижа, како и влијанието од загадувањето врз здравјето, но и одговорност на поединецот да ја чува животната средина, односно да не ја загадува. Стана збор, исто така, и за превентивни мерки особено кај социјално загрозените граѓани, како начин да се подобри благосостојбата на оваа категорија на граѓани.
- ФЗОМ укажа на потребата да се размисли и за соработка во делот со репродуктивното здравје на граѓаните.



Иницијативата за соработка беше прифатена од двете страни и беше договорено на следниот состанок да се видат поконкретно кои ќе бидат модалитетите на заедничката соработка.

Со почит,
ФЗОМ